

Клучевите од идните станари на "Бански двори" дефинитивно се во рацете на претседателот на ХСС, Јосип Фришчиќ, кој сè уште не ги ставил ниту во левата, ниту во десната брава. Санадер се надева дека за свој сојузник ќе го избере него, пред сè, поради досегашната успешна соработка како владини партнери. Но, и СДП се надева дека има шанси, кои ги темели на личното однесување на Фришчиќ за време на изборната кампања, кој често пати изјавуваше дека би можел да коалицира со Милановиќ, доколку тој ги исполни барањата на неговата партија.

Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА



КЛУЧОТ НА "БАН ГО ДРЖИ

Претседателот на Република Хрватска, Стипе Месиќ, ги почна долгоочекуваните преговори, или како што популарно се нарекуваат консултации, со сите политички партии, кои би можеле да ја сочинуваат новата хрватска Влада. Како што е ред, најнапред на краток брифинг ги повика претставниците на етничките заедници кои, според многумина аналитичари, се едни од клучните играчи во составувањето на идниот владин тим. За крај, се разбира, останаа ѕвездите на изборното политичко небо, претседателите на двете најмоќни политички партии, ХДЗ и СДП, Иво Санадер и Зоран Милановиќ, меѓу кои всушност и ќе се избира идниот премиер на Република Хрватска.

Шефот на државата Месиќ е на голема мака. Кому да му го предаде мандатот за да може да состави Влада. Од една страна пред себе ги има сериозните 66 пратенички мандати на ХДЗ, што реално оваа партија ја прави победник на изборите, но од друга страна, пак, тука се и незанемарливите 56 мандати на СДП, кои на овој политички субјект му даваат можност да се впушти во авантура за собирање потписи. Ваквата ситуација доаѓа од недореченоста на хрватскиот Устав, кој за победник на изборите ја прогласува онаа партија, или коалиција, која ќе ги собере потребните 77 потписи, од исто толку но-

водиждени пратеници во законодавниот дом. Токму затоа и играта е жестока. Лицитирањата се во тек, речиси од самата изборна ноќ, кога прв пат беа објавени првите неофицијални изборни резултати, врз чија основа, секој во својот изборен штаб, почна да го гради сопствениот мозаик.

И Иво Санадер и Зоран Милановиќ се надеваат дека ќе бидат идните мандатарни, но за да ја поткрепат својата надеж почнуваат преговори и договори со помалите политички партии, кои во овој момент се неизбежни за изборната математика да биде комплетна. Дел од помалите партии, кои успеаја да го добијат потребниот цензус, за да бидат идни партиципенти во хрватското Собрание се определија меѓу левиот, односно десниот блок. Но, има и такви кои сè уште размислуваат, надевајќи се дека во текот на преговорите ќе успеат да добијат нешто повеќе за себе, се разбира, во замена за глас во Собранието. Третата група на политички партии, пак, е онаа таканаречената "удавача", која ширум ѝ ги отвора вратите и на ХДЗ и на СДП, бидејќи имаат доволен број пратенички мандати, кои се неопходни за составување на идната Влада. Во таква "удавачка" улога на овие избори се најде жолто-зелената коалиција, Хрватската селанска партија - ХСС на Јосип Фришчиќ и Хрватската-социјал-

ИМА ЛИ КРИЗА ВО ДРЖАВАТА!?

Откако почна трката за собирање потписи, која денонвиве ја трчаат Иво Санадер и Зоран Милановиќ, во хрватската јавност сè почесто почна да се спомнува приказната за криза во државата, поради фактот што сè уште не е избрана новата Влада. Навистина ваквата атмосфера ја подгреваат и лично политичките партии, кои секоја на своја страна ја врти водата во воденицата и се прогласува за победник на изборите. Сепак, главната вина се префрла на шефот на државата, Стипе Месиќ, бидејќи токму тој треба да го назначи идниот мандатар на хрватската Влада.

Но, законските рокови даваат можност од три месеци да се формира новата Влада, што значи дека не може да стане збор за криза, особено ако се има предвид фактот дека државните институции функционираат беспрекорно.



либерална партија - ХСЛС на Ѓурѓа Адлешиќ, кои веројатно се наоѓаат во подеднакво тешка состојба, како и претседателот Стипе Месик.

Тешката изборна ноќ, полна со неизвесности, сепак ги нацрта контурите на



МИЛАНОВИЌ СЕ НАДЕВА НА ЖОЛТО-ЗЕЛЕНАТА КОАЛИЦИЈА

СКИТЕ ДВОРИ" ФРИШЧИЌ

ИЗВИСИ ЈУРЧИЌ!

Пресвртот во постизборното живеење во Хрватска дефинитивно го направи СДП. Имено, претседателот на оваа партија, Зоран Милановиќ, на изненадување на севкупната јавност, изјави дека тој, наместо Љубо Јурчиќ, ќе биде идниот мандатар, односно премиер на хрватската Влада, што евентуално би ја предводела левицата.

Јурчиќ, кој севкупната изборна кампања на СДП, ја изоде како премиерски кандидат на левицата, веројатно во моментот ги доживува своите најтешки моменти во животот. Но, кога неговиот претседател посакал да биде премиер, едноставно пред својот лидер тој мора да се повлече и да се задоволи со вице-премиерско место за економски систем.

идниот евентуален владин кабинет. Клучевите од идните станари на "Бански дворци" дефинитивно се во рацете на претседателот на ХСС, Јосип Фришчиќ, кој сè уште не ги ставил ниту во левата, ниту во десната брава. Санадер се надева дека него ќе го избере за свој сојузник, пред сè, поради досегашната успешна соработка како владини партнери. Но, и СДП се надева дека има шанси, кои ги темели на личното однесување на Фришчиќ за време на изборната кампања, кој често пати изјавуваше дека би можел да коалицира со Милановиќ, доколку тој ги исполни барањата на неговата партија.

И се чини дека поставувањето на претседателот на земјоделците, односно неговата партија, за клучна фигура во владиниот шах, не ги остави рамнодушни ниту Санадер, ниту Милановиќ. Напротив, и двајцата сериозно почнаа да ја разгледуваат програмата на првиот земјоделец, и неговите високи барања. Засага во подобра стартна позиција дефинитивно се наоѓа лидерот на ХДЗ, Иво Санадер, пред сè, поради 66 пратенички мандати, од кои 5 освои благодарение на дијаспората, но и поради неговата уметност за преговарање и искуството кое го има во изборите. За разлика од него, на претседателот на СДП, Зоран Милановиќ, ова му се први избори, а неговите преговарачки спо-

собности допрва ќе бидат познати.

Својата идна Влада Иво Санадер има намера да ја состави со жолто-зелената коалиција, се разбира, доколку оваа "удавачка" коалиција одлучи да коалицира со ХДЗ, односно доколку Санадер реши да ги реализира барањата на лидерот на земјоделците, кои се однесуваат, пред сè, на зголемување на буџетот за земјоделството во Хрватска. Тука е и програмата за децентрализација, реформата на селата, и најгорливото прашање во Хрватска во моментот - ЗЕРП. Сепак, и да го прифати сè ова, на Санадер ќе му бидат потребни и гласовите на малцинствата, односно гласовите на италијанската, унгарската и на ромската заедница, за кои се претпоставува дека ќе ги добие.

Претседателот на СДП, Зоран Милановиќ кој, исто така, прави обиди да ја состави идната Влада на Република Хрватска, своите 56 мандати ги доби во заедничка коалиција со Хрватската национална партија на Весна Лусиќ. Но, до магичната бројка од 77 мандати сепак мора да преговара и со останатите партии. Засага сигурно е дека Милановиќ веќе ги финаширал преговорите со оние етнички заедници кои одлучија да не коалицираат со ХДЗ, како што се, на пример, претставниците на Бошњациите и на Србите во Хрватска. Но, сепак главниот праг на кој се препнуваат Лусиќ и Милановиќ е оној, како и во случајот на Санадер, жолто-зелената или "удавачката" коалиција, која дефинитивно е клучарот на "Банските дворци". Според неофицијалните информации, Милановиќ е подготвен да ги прифати барањата на Фришчиќ, односно истите оние кои првиот земјоделец веќе му ги достави и на Санадер, но сепак на двоецот Фришчиќ-Адлешиќ ќе биде да одлучи дали во владиниот тим во наредните четири години ќе седи заедно со десницата или, пак, со левицата.